

еОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕТО ЗА ПРИСТАП ДО ПОДАТОЦИТЕ НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Субјектот на лични податоци има право да побара пристап до неговите лични податоци кои може да се обработуваат од страна на контролорот.

Ако сакате да поднесете барање за пристап на лични податоци, Ве молиме пополнете го овој формулар и пратете ни го по пошта или е-пошта.

Ако испраќате по пошта, Ве молиме наведете ја следната адреса:

Ако испраќате по е-пошта, ве молиме користете ја следнава адреса: edusoft@edusoft.com.mk.
Напишете „Барање за пристап до податоци на субјектот на податоците“ во полето за предмет на е-пошта.

1. Целосно име на субјектот на податоците

2. Датум на раѓање на субјектот на податоците

3. Адреса на субјектот на податоците

4. Телефонски број на субјектот на лични податоци

Домашен телефонски број:

Мобилен телефонски број:

5. Детали за бараните податоци:

6. За да ни помогнете да ги пронајдеме информациите што Ви се потребни, наведете повеќе детали (на пример, копии на е-пошта помеѓу <датум> и <датум>). Доколку не добиеме доволно детали за да ги лоцираме потребните податоци, можеби нема да бидеме во можност да го исполниме вашето барање.

7. Дали информациите ќе бидат испратени до субјектот на податоците или до неговиот / нејзиниот застапник?

До Субјектот на лични податоци До застапникот

Доколку податоците се испратени до застапникот, тогаш треба да се пополнат деловите 9 и 10.

8. Потврдувам дека сум субјект на податоците.

Потпис: _____

Потпишано име: _____

Дата: _____

Приложувам копија од мојата лична карта.

9. (Да се пополни ако на прашањето 7 е одговорено со „До застапникот“) Предметот на податоците (чии податоци се бараат) мора да даде писмено овластување за објавување на информациите до неговиот / нејзиниот овластен застапник.

Го давам моето овластување за _____
(пополнете го името на овластениот застапник) да побарате пристап до моите лични податоци.

Потпис од субјектот на податоци: _____

Потпишано име : _____

10. (Да го пополни застапникот на субјектот на податоците) потврдувам дека сум овластен застапник на субјектот на податоците.

Име на овластен застапник и адреса каде што треба да се испраќаат лични податоци:

Потпис: _____

Потпишано име: _____

Дата: _____

Ние ќе се потрудиме да го обработиме вашето барање за пристап до податоците на субјектот на податоци во најбрз можен рок, а најдоцна во рок од 30 дена. Доколку имте било какви прашања додека вашето барање се обработува, слободно може да контактирате со нас на оваа е-пошта: edusoft@edusoft.com.mk